

03 март 2017

Follow @MKDmk

Like 115K



- ▼ [Македонија](#)
- ▼ [Спорт](#)
- ▼ [Свет](#)
- ▼ [Забава](#)
- ▼ [Култура](#)
- ▼ [Кујна](#)
- [Фото](#)
- ▼ [103НОВИ / 24h](#)
- [Контакт](#)
  
- [Црна хроника](#)
- [Колумни](#)
- [Коментар](#)
- [Поезија](#)
- [Автомобилизам](#)
- [Свезди и филм](#)

НОВИНАРСКИ НАГРАДИ

## Најдобар начин да се промовира одговорно новинарство е да ги наградите добрите новинари

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) со пригодна свеченост во Клубот на новинари на 22 февруари одбележа 71 години постоење на организацијата. На свеченоста пригодно обраќање имаше претседателот на ЗНМ, Насер Селмани, кој рече дека годишнините служат да се потсетиме на мисијата на здружението, да се направи рекапитулација на сработеното и да се трасира пат за иднина.



Претседателот на ЗНМ, Насер Селмани, истакна дека основна мисија на ЗНМ е да ја штити слободата на говорот и да промовира професионално новинарство.

„Пресудата на Европскиот суд за човекови права и слободи е голема победа за ЗНМ и за сите новинари. Оваа пресуда е силен удар против авторитарните практики на владеење во Македонија и славење на слободата и демократијата. Таа покажа дека правдата е на наша страна и е посилен од насилството. Сега е време институциите да извлечат поука и да покажат поголем резpekt кон слободата на говорот, како основно човеково право“, рече Селмани.

Тој вети дека ЗНМ ќе продолжи да се бори слободата на говор да стане реалност во Македонија и изрази подготвеност да соработува со идната влада за решавање на проблемите со слободата на медиумите.

„Се надеваме дека идната влада ќе има демократски капацитет и политичка волја за сериозни реформи во медиумите, со цел да имаме послободни и поодговорни медиуми, кои ќе можат да ја одиграат важната улога за функционирањето на една зрела демократија“, подвлече Селмани.

Според него, најдобар начин да се промовира одговорно новинарство е да ги наградите добрите новинари и да се дистанцирате од оние кои заборавиле на новинарската етика.

„Успехот на годинашните добитници на наградите е потврда дека и во тешки времиња може да се напишат добри истражувачки стории и да се направат добри фотографии“, рече Селмани.


На настанот беа доделени новинарските награди за животно дело „Крсте Петков Мисирков“ и за истражувачка сторија „Јашар Еребара“. Годинашен добитник на наградата за животно дело е фоторепортерот на порталот „Сакам да кажам“ Ѓорѓи Личовски, а за истражувачка сторија, новинарот на „Призма“, Владо Апостолов.

На добитниците наградите им ги врачи претседателот на Комисијата за награди, Гордана Дувњак, која истакна дека на конкурсот за првата награда се пријавиле шест новинари, а за втората во конкуренција биле десет истражувачки стории.

Дувњак рече дека Личовски, како бард на македонското фоторепортерство, наградата за животно дело ја добива поради богатиот творечки опус од 27 години работејќи во разни македонски и странски медиуми, додека новинарот Апостолов е награден за трите истражувачки стории за имотот на Владимир Здравев, поранешен претседавач на Советот на општина Центар, директор на МЕПСО и актуелен член на Одборот на директори на „Т-Хоум“.



Освен наградите, Комисијата на новинарот на ТВ Шења, Мефаил Исламил, му врачи пофалница за сторијата како пратеник на ДУИ се потпишува на листа на присутност на седница на собраниска комисија во име на отсутни пратеници.

Воедно, на свеченоста беше промовиран и Новинарскиот клуб, кој за членовите на ЗНМ за ресторански услуги ќе обезбеди попуст од 30 отсто, стои во соопштението на ЗНМ.


MKD.mk

Like Page

115K likes

Recommend 2
Tweet
G+1 0



## Сподели

Share 2 Tweet  

## Култура


[Традиционалните вештини и ресурси креираат нови и...](#)  
[Над сто културни настани годинава ќе се одржат во...](#)  
[Во Скопје ќе се одржи Саем за традиционална храна...](#)  
[Традиционални и модерни мартинките ќе бидат...](#)  
[Акција за признавање на мартинките како светско...](#)  
[Берово е град на културата за 2017 година](#)

## Објавено на

25 Февруари 2017 - 13:55

0 Comments

Sort by Oldest



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

## Поврзани содржини